



СЛУЖБЕН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издавања и огласи (02-3-29)

Среда, 11 мај 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XXII

Цена на овој број е 6,45 (45) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 30 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

220.

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСЕБНИОТ ЕДИНСТВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Сите банки се должни да водат книговодство согласно со одредбите на Единствениот контен план за банките, кој е објавен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/66 и е составен дел од овој правилник.

Член 2

Банките се должни книжењата во своите деловни книги за 1966 година да ги усогласат со одредбите на Единствениот контен план за банките пропишан со овој правилник.

Технички упатства за преминување на новиот Единствен контен план за банките ќе даде Народната банка на Југославија.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/3-4988/1
18 април 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

221.

Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65 и 57/65) и членот 15 став 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 57/65 и 4/66), во спогодба со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИЈЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/66) во членот 15 став 2 зборовите: „и општини“ се бришат.

Член 2

Во членот 22 став 1 точ. 1 и 2 зборовите: „и општини“ се бришат.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-5323/1
29 април 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

222.

Врз основа на членот 55 став 1 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и 35/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ НА СТОКИ ЗАРАДИ ПРОДАЖБА НА СВЕТСКАТА ИЗЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА И НА ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И САЕМИ ВО СТРАНСТВО

1. На стопанските организации и други работни организации што извезуваат производи од домашна ракотворба и други стоки за да ги продаваат на мало на Светската изложба во Монреал во 1967 година, како и на други меѓународни изложби и саеми во странство овластените банки ќе им продаваат девизи во височина од 50% од износот на девизите остварени со продажба на мало на тие производи и други стоки на таа изложба односно на други меѓународни изложби и саеми во странство.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 6005
25 април 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

223.

Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ПОСТАПКАТА ВО СЛУЧАЈ НА БЕГСТВО НА ЧЛЕН НА ПОСАДА — ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИН ОД БРОД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРИНАРИЦА ВО СТРАНСТВО И НА БЕГСТВО НА ЧЛЕН НА ПОСАДА — СТРАНЕЦ ОД СТРАНСКИ БРОД ВО ЈУГОСЛОВАНСКА ЛУКА

1. Заповедникот на брод на југословенската трговска морнарица е должен да им го пријави на органите од членот 41 на Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица исчезнувањето на член на посада — југословенски

државјанин од брод на југословенската трговска морнарица во странство, и тоа:

1) ако е во прашање член на посада што го напуштил бродот без дозвола за излегување на брегот — по истекот на рокот од 8 дена од часот кога членот на посадата го напуштил бродот;

2) ако е во прашање член на посада што го напуштил бродот со дозвола за излегување на брегот — по истекот на рокот од 8 дена од часот кога членот на посадата бил должен да се врати на бродот.

Откако ќе постапи според одредбата од ставот 1 на оваа точка заповедникот на бродот ќе состави извештај за напуштањето на бродот од страна на членот на посадата и за тој настан ќе внесе белешка во бродскиот дневник.

2. Заповедникот на бродот е должен записнички да утврди кои исправи, лични предмети и друг имот од исчезнатиот член на посадата останале на бродот. Ако членот на посадата што го напуштил бродот има побарувања спрема бродот по основот на неисплатени лични доходи, заповедникот во истиот записник ќе го утврди и износот на тие доходи.

Записникот од ставот 1 на оваа точка заповедникот на бродот го составува во присуство на двајца членови на посада како сведоци, а го потпишуваат тој и сведоците. Записникот се составува во два примероци, а ако бродот не патува во југословенска лука ниту се предвидува да патува во догледно време за истата — во три примероци.

3. Заповедникот на бродот откако ќе го состави записникот од точката 2 на ова упатство, ќе преземе мерки исправите, личните предмети и другиот имот на исчезнатиот член на посада да се чуваат на бродот, и штом ќе пристигне бродот во првата југословенска лука ќе ѝ ги предаде на лучката капетанија, ако со републички пропис не е определено исправите, личните предмети и другиот имот на исчезнатиот член на посада да му се предадат на друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата. Ако бродот не патува во југословенска лука ниту се предвидува да патува во догледно време за истата, заповедникот на бродот ќе ги отпрати исправите, личните предмети и другиот имот на исчезнатиот член на посада во Југославија со друг брод на југословенската трговска морнарица, а ако за тоа постојат значителни пречки — ќе му ги предаде заради отпремање во Југославија на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво најблиско до првата лука во која пристанува бродот.

Предавањето на исправите, личните предмети и другиот имот на исчезнатиот член на посада се врши со потврда за прием. При ова предавање заповедникот на бродот на кој му припаѓа исчезнатиот член на посада задржува еден примерок од записникот за пописот, а вториот примерок од тој записник, заедно со својот извештај за напуштањето на бродот од страна на членот на посадата, му го предава на органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата, кој ги презема исправите, личните предмети и другиот имот. Ако исправите, личните предмети и друг имот на исчезнатиот член на посада му ги предава на заповедник на друг брод на југословенската трговска морнарица или на југословенско дипломатско или конзуларно претставништво, заповедникот на бродот на кој му припаѓа исчезнатиот член на посада им предава ним и свој извештај и два примероци од записникот за пописот. Заповедникот на тој друг брод односно југословенското дипломатско или конзуларно претставништво задржува еден примерок од записникот, а вториот примерок од записникот, заедно со извештајот од заповедникот и со исправите, личните предмети и друг имот на исчезнатиот член на посада, му ги предава односно доставува на органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Кога исправите, личните предмети и друг имот на исчезнатиот член на посада му ги предава на

југословенско дипломатско или конзуларно претставништво, заповедникот на бродот е должен на тој орган да му обезбеди финансиски средства за подмирување на трошоците за нивното отпремање во Југославија.

За предавањето на предметите од ставот 3 на оваа точка заповедникот на бродот внесува белешка во бродскиот дневник.

4. Органот надлежен за донесување решение за прогласување член на посада за бегалец од брод, го донесува тоа решение откако ќе утврди дека се исполнети условите од членот 42 на Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица спрема кои членот на посада што го напуштил бродот се смета како бегалец од брод.

Решението од ставот 1 на оваа точка им се доставува на сите лучки капетании, на работната организација кај која бегалецот бил запослен, на органот на внатрешните работи на општината на чија територија бегалецот имал живеалиште, како и на поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница односно на најблиската испостава на тоа поверенство.

5. Исправите, личните предмети и неисплатените лични доходи, како и друг имот на член на посада кој со решението од точката 4 на ова упатство е прогласен за бегалец од брод, ќе ѝ се предадат, по правносилноста на тоа решение, на неговата жена, а ако бегалецот нема жена — на неговите деца односно родители. Ако бегалецот нема жена, деца ниту родители — исправите, личните предмети и неисплатените лични доходи, како и друг негов имот ќе му се предадат на старателот што ќе го определи надлежниот старателски орган.

Ако е со личните исправи на бегалецот примена и неговата исправа за укрцување, таа исправа ќе му се достави на органот на управата што ја издал таа исправа.

6. Кога решението за прогласување на член на посада за бегалец од брод ќе стане правносилно, органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата ќе утврди претходно со надлежниот царински орган дали примените предмети на бегалецот подлежат на царинење, па оние предмети што подлежат на царинење ќе му ги отстапи на царинскиот орган заради царинење, со потврда за приемот, а другиот примен имот на бегалецот ќе им го предаде на лицата од точката 5 на ова упатство. Во тој случај органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата ќе го извести примателот дека односните предмети му се отстапени на царинскиот орган, а на царинскиот орган ќе му достави податоци за личното име, живеалиштето и адресата на станот на примателот, за по наплатата на царината и евентуални царински давачки царинскиот орган да му ги предаде на тоа лице предметите што нему му биле отстапени.

Ако органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата имал материјални издатоци во врска со чувањето или отпремањето на предметите на бегалецот, или ако материјални издатоци имал бродот во врска со нивното предавање на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво, органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата ќе побара од лицата од точката 5 на ова упатство претходно да ги надоместат тие издатоци. Ако по тоа барање не биде постапено, а примениот имот на бегалецот не содржи пари од кои би можеле да се подмират тие трошоци, органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата ќе им го предаде на лицата од точката 5 на ова упатство делот од имотот кој не подлежи на царинење, а предметите што претставуваат царинска стока ќе му ги предаде, со пријава за трошоците, на царинскиот орган заради спроведување постапка во смисла на членот 126 од Царинскиот закон, со тоа остатокот од износот добиен од јавната продажба, по одбивање на трошоците, царината и други увозни давачки, да им се предаде на лицата на кои им е

предаден делот од имотот кој не подлежи на царинење.

При предавање на исправите, личните предмети и друг имот на бегалецот мора на примателот да му се овозможи увид во записникот за пописот на имотот и во сета документација која се однесува до поднесените трошоци во врска со чувањето, отпремањето и предавањето на тој имот.

7. Членот на посада што е прогласен за бегалец од брод сите лучки капетанији го запишуваат во евиденцијата (очевидникот) на бегалците поморци, а капетанијата што на тоа лице му издала исправа за укривање — уште и во евиденцијата (очевидникот) на службата на поморците.

8. Ако член на посада што е прогласен за бегалец од брод се врати во Југославија и со потврда од југословенско дипломатско или конзуларно претставништво или со други веродостојни докази докаже дека бил спречен да се врати на бродот, односно дека таа спреченост не можел да им ја пријави благовремено на органите од членот 41 на Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица, органот што го прогласил за бегалец од брод ќе донесе решение со кое го укинува своето решение за прогласување на членот на посада за бегалец. Ова решение ќе им се достави на органите и работните организации на кои им било доставено укинатото решение и ќе се запише во евиденцијата на бегалците поморци и во евиденцијата на службата на поморците.

Во случај на донесување решение од ставот 1 на оваа точка на поморецот ќе му се врати исправата за укривање, ако таа била примена со неговите лични предмети. Исто така, на поморецот ќе му се вратат и другите исправи, личните предмети неисплатените лични доходи и друг примен имот, односно остатокот од имотот во случај на наплата на трошоци од точката 6 став 2 од ова упатство, ако исправите и имотот не им се веќе предадени на лицата од точката 5 на ова упатство.

9. За бегалец од брод под странско знаме се смета член на посада странец кој во југословенска лука ќе напушти брод под странско знаме и ќе ѝ изјави на лучката капетанија, ако за примање таква изјава со републички пропис не е определен друг орган на управата, дека не сака да се врати на бродот.

10. Ако заповедникот на брод под странско знаме во југословенска лука или конзулот на државата чие знаме бродот вее ќе се обрне за помош за да се врати на бродот одбегнатиот член на посада, лучката капетанија, ако со републички пропис не е определен друг орган на управата, ќе го сослуша одбегнатиот член на посада и, ако смета дека со враќање на брод не би биле загрозувани неговите интереси, ќе го посветува да се врати на бродот. Ако е со меѓународна спогодба со државата чие знаме бродот вее прашањето за враќање бегалци од брод решено поинаку, овој орган ќе постапи според одредбите од таа спогодба.

Ако член на посада на брод под странско знаме одбие да се врати на бродот, органот на управата што е овластен да ја води постапката во случај на бегство на член на посада на брод под странско знаме ќе го извести веднаш за тоа Државниот секретаријат за надворешни работи и најблиското поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница или неговата најблиска испостава.

Органот на управата од ставот 2 на оваа точка ќе го извести Државниот секретаријат за надворешни работи и најблиското поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница или неговата најблиска испостава и кога член на посада на брод под странско знаме што не е бегалец од брод, ќе остане од која и да било друга причина во југословенска лука.

11. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за постапката во случај на бегство на член на посада од брод на трговската морнарица на ФНРЈ во

странство и на член на посада од брод со странско знаме во луците на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/53).

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 187/66-8

25 април 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски
Милијан Неорички, с. р.

224.

Врз основа на членот 14 став 5 и членот 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), членот 101 став 2 и чл. 102 и 105 став 3 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 4/66) и членот 3 став 2 и чл. 15 и 16 од Законот за мерките на кредитната политика во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ВО 1966 ГОДИНА

1. Во Одлуката за поблиските услови и за роковите за давање и користење на краткорочните кредити во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66) во точката 16 став 1 под 1 зборовите: „до 30 јуни“ се заменуваат со зборовите: „до 12 мај“.

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Одредбата под 1 од ставот 1 на оваа точка не се однесува на кредитите што банките ги даваат од средствата од кои според важечките прописи можат да даваат инвестициони кредити.

Кредитите поради нерамномерно притекување приходи дадени до 12 мај 1966 година на корисниците од одредбата под 1 од ставот 1 на оваа точка ќе се користат и ќе се враќаат под условите утврдени во договорот за кредит.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 34

30 април 1966 година

Белград

Гувернер
на Народната банка
на Југославија,
др Никола Миљаниќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈА СЕ УКИНУВА ОДЛУКАТА ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ЛИКВИДАТУРАТА НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИИТЕ, ШТО ЈА ДОНЕСЕ УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТИТОГРАД

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката на Управниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување, Титоград за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните, донесена на 5 април 1965 година, врз основа на јавната расправа одржана на 12 април 1966 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката на управниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување,

Титоград за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните, бр. 2483/65 од 5 април 1965 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, на огласната табла на Републичкиот завод за социјално осигурување во Титоград и на огласните табли на комуналните заводи за социјално осигурување во Котор, Титоград, Никшиќ и Биело Поле.

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука од следните разлози:

Комуналниот завод за социјално осигурување, Котор поднесе предлог да се поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните, што под бр. 2483/65 ја донесе на својата седница од 5 април 1965 година управниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување во Титоград.

Со Одлуката за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните се определува, Републичкиот завод за социјално осигурување во Титоград да ја презема од комуналните заводи за социјално осигурување во Котор, Титоград, Никшиќ и Биело Поле исплатата и ликвидацијата на пензиите и инвалидните.

Комуналниот завод за социјално осигурување, Котор во својот предлог тврди дека одредбата на Одлуката за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните, која се однесува на преземање работите на исплатата и ликвидацијата на пензиите и инвалидните од страна на Републичкиот завод за социјално осигурување, Титоград, им е спротивна на одредбите на чл. 192 и 198 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65 и 14/66), на одредбите на чл. 180 и 195 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 14/66) и на одредбите на членот 20 од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/65). Според членот 192 став 1 од Основниот закон за пензиското осигурување, за правата на осигурените лица од пензиското осигурување решаваат оние комунални заводи за социјално осигурување што ќе ги определи управниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување. Со членот 20 од Законот за општата управна постапка, се пропишува дека не може органот од повисок степен да преземе определена управна работа од надлежноста на органот од понизок степен и сам да ја реши. Освен тоа, според гледиштето на предлагачот, со наведената одлука се повредени самоуправните права на комуналните заводи за социјално осигурување (член 8 од Уставот на СФРЈ).

Одлуката за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните е донесена врз основа на членот 55 точка 7 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62) кој во времето на донесувањето на таа одлука бил во сила. Во тој член се определени работите што ги врши управниот одбор на заводот, а во точката 7 на тој член е пропишано дека го „донесува статутот на заводот и дава согласност на правилникот за работните односи, на правилникот за распределба на приходите и на актот за систематизација на работните места“. Од наведената одредба не може според оценка на Уставниот суд на Југославија, да се изведе право на управниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување да презема извесни работи од комуналните заводи за социјално осигурување, ниту постојат други одредби на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65) врз основа на кои републичкиот

завод за социјално осигурување би имал такво овластување (чл. 71 и 72).

Иако работите на ликвидатурата на пензиите и инвалидните не претставуваат управна работа во смисла на одредбите на Законот за општата управна постапка туку технички работи, Уставниот суд на Југославија смета дека републичкиот завод за социјално осигурување не е овластен со еднострани акт да ги презема и концентрира тие работи без согласност од комуналните заводи за социјално осигурување во чиј делокруг се наоѓаат тие. Меѓутоа, комуналните заводи за социјално осигурување би можеле само спогодбено да го издвојат и концентрираат на едно место вршењето на наведените работи, па и да му го доверат вршењето на такви работи на републичкиот завод за социјално осигурување, заради посовремена и побрза обработка и унапредување на работата.

Уставниот суд на Југославија одлучи да ја укине Одлуката за концентрација на ликвидатурата на пензиите и инвалидните, што ја донесе управниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување во Титоград, со оглед на тоа дека советот на работната заедница на тој завод го одложи нејзиното извршување на неопределено време, па поради тоа за комуналните заводи за социјално осигурување не можеле да настапат штетни последици.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 12 април 1966 година.

У бр. 258/65
27 април 1966 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
220. Правилник за посебниот Единствен кон-	
тен план за банките — — — — —	349
221. Правилник за измени на Правилникот за	
водење евиденција за прометот и за начи-	
нот на пресметување и плаќање на акон-	
тациите на данокот на промет на стоки	
на мало и за примена на даночните стопи	
и ослободувања — — — — —	349
222. Наредба за утврдување на износот на де-	
визите за плаќања во врска со извозот	
на стоки заради продажба на Светската	
изложба во Монреал во 1967 година и на	
други меѓународни изложби и сасми во	
странство — — — — —	349
223. Упатство за постапката во случај на бег-	
ство на член на посада — југословенски	
државјанин од брод на југословенската тр-	
говска морнарица во странство и на бег-	
ство на член на посада — странец од стран-	
ски брод во југословенска лука — —	349
224. Одлука за измени и дополненија на Од-	
луката за поблиските услови и за роко-	
вите за давање и користење на кратко-	
рочните кредити во 1966 година — — —	351
Одлука на Уставниот суд на Југославија со	
која се укинува Одлуката за концентра-	
ција на ликвидатурата на пензиите и	
инвалидните, што ја донесе управни-	
от одбор на Републичкиот завод за соци-	
јално осигурување во Титоград — — —	351